

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на Фондот во големи компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој и носители на иновации.

Преку вложување во Фондот, клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС

* Просечен месечен принос		* Принос од основање	
12 месеци	0,53%		17,26%
2 години	0,53%		
5 години	/		
од основање	0,43%		

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ


ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ

Име на Фондот	ВФП Премиум Инвест
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	898.300.369,48
Цена на удел	117,2638
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	12,76%
Ризична класа	5

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



НАДОМЕСТОЦИ

Надоместоци на товар на инвеститорот:	
Влезна провизија	до 920.000 ден 5,0%
	920.001 - 1.535.000 4,5%
	1.535.001 - 3.070.000 4,0%
	3.070.001 - 6.145.000 3,5%
	6.145.001 - 15.370.000 3,0%
	15.370.001 - 30.745.000 2,5%
	30.745.001 - 61.490.000 2,0%
	61.490.001 - 153.745.000 1,5%
	над 153.745.001 1,0%
Надомест за излез	не се наплатава (0%)
Надоместоци на товар на Фондот:	
Надомест за управување	2% годишно
Надомест за депозитарна банка	0,21% годишно

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ



ТОП 10 КОМПАНИИ

Berkshire Hathaway Inc	3.53%
Nestle	3.42%
Royal Dutch Shell PLC	2.75%
Novartis AG	2.51%
Sanofi	2.27%
TOTAL SA	2.24%
Allianz SE	2.23%
Roche Holding AG	2.19%
Siemens AG	2.15%
Linde PLC	2.12%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ

